

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола



**ПОВИК  
за аплицирање за мобилност во рамките на**

**ERASMUS+ Програмата  
Академска 2020/2021  
(пролетен семестар)**

Врз основа на Известувањето од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за резултатите од селекцијата и одобрувањето за финансирање на апликацијата за 2020/2021 година во рамките на Програмата Еразмус+,

**УКЛЮ објавува**

**Повик  
За аплицирање за  
мобилност во рамките на Е+ Програмата  
Клучна акција 103: индивидуална мобилност за учење,  
Високо образование:**

- мобилност на студентите за студирање (SMS)
- мобилност на студенти за стажирање (SMP)
- мобилност на академски кадар за настава (STA)
- мобилност на кадри за обука (STT)

**Времетраење на мобилноста**

1. За студенти: еден семестар (студентите може да реализираат мобилност од збирно 12 месеци по циклус)
2. За кадри: пет работни денови со минимум осум часови настава

За академската 2020/2021, мобилноста на студентите и кадрите треба да се реализира најдоцна до 30 септември 2021 година.

Врз основа на потпишаните E+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

- редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
- академски и други кадри во редовен работен однос на УКЛО.

**Студентите и кадрите се пријавуваат на мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции.**

### **Потребни документи за пријавување на студенти**

- Пополнет формулар за пријавување
- Потврда за редовен студент
- Уверение за положени испити
- CV (Europass формат)
- Мотивационо писмо

### **Потребни документи за пријавување на кадри**

- Пополнет формулар за пријавување
- Потврда за редовен работен однос
- CV (Europass формат)

Сите документи се достапни на web страната на УКЛО ([www.uklo.edu.mk](http://www.uklo.edu.mk)) во рубриката Меѓународна соработка/Еразмус+.

**Рок за пријавување (исклучиво за мобилност во текот на пролетниот семестар): 15 октомври 2020.**

Канцеларија за меѓународна соработка  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола